

<b>Име и презиме</b>	<b>Билјана Јорданоска Шишкоска</b>
<b>Звање</b>	<b>доктор на хемиски науки</b>
<b>Позиција</b>	<b>Виш научен соработник, Раководител на одделение за агротехника и на Лабораторијата за испитување на квалитетот на почва, вода, ѓубриња и растителен материјал</b>
<b>Адреса</b>	<b>Бул. “Туристичка” 104 1/11, 6000 Охрид, Македонија</b>
<b>Тел./факс</b>	<b>+38978263373</b>
<b>e-mail</b>	<b>bi.jordanoska@gmail.com</b>

**Кратко CV:**

**I. Датум и место на раѓање: 17.10.1980 Охрид**

**II. Универзитеско образование:**

-**Докторат:** “Проучување на влијанието на некои почвени карактеристики врз содржината на тешки метали во тутунот произведен во Република Македонија”, 2011-2014; Институт за хемија, Природно-математичкиот факултет- Институт за хемија, Природно-математичкиот факултет- Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Македонија

- **Магистратура:** “Физичко-хемиски карактеристики на некои површински и подводни извори од Охридското Езеро”, 2006-2010, Институт за хемија, Природно-математичкиот факултет-Институт за хемија,

- **Дипломска работа:** “Флотационо концентрирање и одредување на содржината на тешки метали во примероци од вода”, 2005, Институт за хемија, Природно-математичкиот факултет- Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Македонија

**III. Научни, наставни и стручни активности:**

**Научни активности:**

2019-Виш научен соработник  
2014-Научен соработник  
2011- Асистент

**Наставни активности:**

2019- Вонреден професор на предметите:

1. Методолигија на научно-истражувачката работа
2. Математичко статистички методи
3. Вовед во научно истражувачката работа
4. Одбрани поглавја од физиологија и биохемија на тутунот
5. Хемиски методи за анализа на почви и ѓубрива-одбрани поглавија

**Стручни активности:**

Членство: Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија, The Commission on Ecosystem Management - CEM, Society for Environmental Geochemistry and Health

**IV. Научно-истражувачки активности:**

- **Публикации:**

- Момчула Јорданоски, Билјана Јорданоска (2012): Хемија (учебник по општа, неорганска и органска хемија), Ветеринарен факултет Битола; ISBN 978-608-65389-0-3; COBISS.MK- ID 92101642
- Момчула Јорданоски, Билјана Јорданоска (2013): Биохемија (учебник по биохемија), Ветеринарен факултет Битола; ISBN 978-608-65389-1-0, COBISS.MK-ID 93707786.
- **Вкупен број на објавени трудови во меѓународни и домашни, научни и стручни списанија како и во зборници од собири - 33**
- **Вкупен број на учества на научни собири-конгреси, симпозиуми, конференции, советување и друго (заедно автор и коавтор) - 20**

#### **V. - Обуки и студиски престој**

1. 2008 - Интегриран тренинг HACCP (GMP, GHP, HACCP principals, Audit and inspection, ISO 22000)
2. 2009 - Student Course in Integrated Water Resources Management (IWRM), Durres, Albania.
3. 2011–Запознавање со системот за квалитет ISO 17025:2006 во НИТП и во Лабораторијата за контрола на квалитет на почва, вода и ѓубрива-LO2, работни процедури и инструкции, елаборат за ресурси на LO2.
4. 2011 - Validacija metoda u laboratoriskoj praksi, Beograd .
5. 2011 - Студиски престој во Институтот за тутун и тутунски преработки – Пловдив, Р. Бугарија:  
16-20.03.2011- екстерна обука за статистичка обработка на податоци  
16-18.05.2011- екстерна обука за испитување квалитет на ѓубрива
6. 2011 - Студиски престој во Институтот за земљиште – Београд, Р. Србија – екстерна обука за испитување квалитет на ѓубрива
7. 2012 - Интерна обука за измените на документацијата за управување на системот за квалитет ISO 17025:2006 во НИТП и во Лабораторијата за контрола на квалитет на почва, вода и ѓубрива-LO2, работни процедури и инструкции, елаборат за ресурси на LO2.
8. 2012 - Студиски престој во Институтот за тутун и тутунски преработки – Пловдив, Р. Бугарија 29.10 - 02.11.2012 – екстерна обука за статистичка обработка на податоци
9. 2012 - Обука за лице за јавни набавки, Биро за јавни набавки, Скопје
10. 2012 - Обука за практични прашања во јавните набавки, Универзитет” Гоце Делчев” Штип
11. 2013 - Обука за новини во јавните набавки, Капитал Академија, Скопје
12. 2015-Обука за интерна контрола и верификација на перформансите на опремата во согласност со барањата на Стандардот ISO/IEC17025:2006 Технолошко-Металуршки факултет, Белград, Р. Србија
13. 2016- Биро за јавни набавки –Рсертификација за лице за јавни набавки
14. “Agilent Technologies и Milestone – новитети за теми од областа хроматографијата и припрема на примероците за елементална анализа (2018)
15. Обука за GIS системи, просторна распределба и статистичка примена во земјоделството, Шумарски факултет 12-14.04.2019
16. 2019- Биро за јавни набавки –Рсертификација за лице за јавни набавки

